



ПРАЗНИК НА ГОЛЕМИТЕ ХРИСТОВИ АПОСТОЛИ

Деновите Македонската православна црква ја остварува својата света должност и ги прославува големите проповедници на Божјото Слово, синовите на Светлоста, очевидците на спасителното дело на Господ Исус Христос, славните Христови апостоли. Тие се непресушен извор на нашата света вера и сведоци на нашата македонска историја. Свети апостол Павле со неговата проповед на Евангелието во Македонија, заедно со Лука, Сила и Тимотеј, ја овековечил нашата земја, го овековечил нашиот народ. "Отвори ново небо за Македонија. Го разгоре пламенот на светоста и меѓу нашиот народ".

На 12 јули (по нов календар) им се оддава почит на големите Христови апостоли, светите првопрестолни Петар и Павле (Петровден), а на 13 јули се слави Соборот на Дваесетте Христови апостоли и повторно Свети апостол Павле - Павловден.

Свети апостол Петар, син на Јона, брат на Светиот апостол Андреј Првоповиканиот. Роден е во градот Витсаида, во Светата Земја. Бил сиромашен рибар. Првото име му било Симон, но Господ го нарекол Кифа, што значи Петар - камен (карпа): "Ти си Петар и на тој камен ќе ја изградим Црквата Своја и вратите на пеколот нема да ја надвледат". Тој прв од учениците со силна вера (цврста како камен), го познал Господ и му рекол: "Ти си Христос, Синот на Живиот Бог". Горко се каел за својот грев што откажал дека го познава Исус, кога бил предаден од Јуда, но милостивиот Бог му простил. По неговата прва проповед во Ерусалим се крстиле 3.000 луѓе, а по втората проповед - 5.000 лица. Проповедал во Палестина, Мала Азија, Италија, Илирија и други места. Бил наречен апостол на Јудејците, затоа што тој најмногу проповедал меѓу Јудејците. Со името на Христос правел чуда, леку-



СВЕТИТЕ ПРВОПРЕСТОЛНИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"НЕ ПЛАШЕТЕ СЕ ОД ОНИЕ КОИ ГО УБИВААТ ТЕЛОТО, А ДУШАТА НЕ МОЖАТ, ТУКУ ОД ОНОЈ КОЈ МОЖЕ И ДУШАТА И ТЕЛОТО ДА ГИ ПОГУБИ ВО ПЕКОЛОТ!"

"Кој ќе нè одвои од љубовта Божја: тага ли, неволја ли, или гонење, глад ли, или голотија, опасност ли или меч?"

Христовите апостоли го проповедаа Евангелието на правдата, ги запазија Божјите заповеди, останаа во љубовта Божја и Бог ги освети со Својата вистина. Христос им го предаде Божјото слово и светот ги замрази. Еве како го завршија земниот живот овие свети, храбри и најкорисни

луѓе во христијанската и светската историја: Андреј - распнат, Петар - распнат наопаку, Јаков Заведеев - исечен, Јаков Алфеев - распнат, Јован Богослов - чудно упокоен, Филип - распнат, Вартоломеј - распнат, одран а потоа исечен; апостол Матеј (евангелист) - изгорен, Тадеј - распнат, Симон Зилот - распнат, апостол Матиј - каменуван и мртов исечен со секира, Павле - исечен со меч.

вал болни. Го воскреснал девојчето Тавита, и за спомен на тоа чудо, во Светата Земја е изграден манастир, каде што поклониците му оддаваат почит на овој Апостол и го прославуваат Господ. Свети Петар остави две посланија. Преку нив остава порака дека христијаните како новозаветен Божји народ треба да врват по трагите на Христа: "Но, вие сте род избран, царско свештенство, свет народ, луѓе придобени, за да ги восвестите совршенствата на Оној Кој ве повикал од темнина во Својата чудна светлина; ...сега сте народ Божји; ...сега сте помилувани". Тој пишува за жртвата Христова: "Он не направи грев,... Он сам ги изнесе нашите гревови на дрвото со телото Свое, та за гревовите да умреме, а да живееме за правдата: преку Неговата рана се исцеливте". Во своето Второ послание зборува за Божјото ветување: "Но, ние, според Неговото ветување, очекуваме ново небо и нова земја, на кои ќе настане правда". Беззакониот Ирод го фрлил апостолот в затвор, но Божјиот ангел му ги ослободил рацете од синџирите и тој продолжил да го проповеда Евангелието. Царот Нерон, во Рим го осудил Апостолот Петар да биде распнат на крст. Апостолот ги измолил џелатите да го распнат наопаку, зашто сметал дека е недостоен да умре како Христос. Настрадал во 67 година, во исто време со Апостол Павле.

Свети Апостол Павле се родил во градот Тарс во Мала Азија. Најпрво се викал Савле. Бил учен фарисеј и голем гонител на христијаните. На пат кон градот Дамаск "наеднаш го обзеде светлина од небото" од која ослепел, паднал на земјата и слушнал глас од небото: "Савле, Савле, зошто Ме гониш?... Јас сум Исус, Кого Го гониш ти". Во Дамаск, Апостол Ананије, испратен од Бога, му помогнал да прогледа, го крстил и бил наречен Павле. Со помош на благодетта на Светиот Дух, Павле сосема се изменил и станал силен проповедник и ревносен бранител на Христовата наука. Го проповедал христијанството од границите на Арабија до Шпанија, а најмногу меѓу незнајбошците поради што бил наречен апостол на незнајбошците. На многу места тој ја



СОБОР НА СВЕТИТЕ ДВАНАЕСЕТ АПОСТОЛИ

организираше Црквата.

Оставил 14 посланија. Во едно од нив зборува: "Кој ќе не одвои од љубовта Божја: тага ли, неволја ли или гонење, глад ли или голоотија, опасност ли или меч? Бидејќи сигурно знаам дека ниту смртта, ниту животот, ниту ангелите, ниту властите, ниту силите, ниту сегашнината, ниту иднината, ниту височината, ниту длабочината, ниту, пак, некоја друга работа ќе може да не оддели од љубовта Божја во Христа Исуса, нашиот Господ". Тој за себе пишува дека е "сведок на Христовите страдања и соучесник на славата која ќе се открие".

Христовите апостоли биле мачени, фрлени в затвор, но не паѓале со духот: "Павле, апостол на Исуса Христа по волја Божја, ...Да Му благодариме на Бога, Кој секогаш ни дава победа во Исуса Христа, и преку нас го шири мирисот насекаде, по кој Го познаваме Самиот Него. Зашто ние сме Христов мирис пред Бога за оние, кои се спасуваат, и за оние, кои гинат; на едните сме

смртоносен мирис за смрт, а на другите животворен мирис за живот... Па, така ние сме пратеници наместо Христа, како Бог да зборува преку нас".

Апостолот Павле го зел со себе ученикот Тимотеј и Евангелието го пренеле од Азија во Европа. Кога пристигнале во Трояда, Павле имал видение: "Преку нокта имаше Павле видение: стоеше пред него еден човек, Македонец, кој го молеше и му велеше: "Преми ни во Македонија и помогни ни!" Веднаш тргнале за Македонија, бидејќи разбрале дека Господ ги повикал таму да го проповедаат Евангелието. Таму ја крстиле богобојазливата Лидија, која поверувала во Господа и нејзиното семејство. Свети Павле и неговите соработници го проповедаа Евангелието во Македонија, Европа и Азија и во други краишта на светот. Еврејските старешини го замразиле апостол Павле, го затвориле и го мачеле. Им го предале на Римјаните и за време на владеењето на Нерон тој бил исечен со меч.

Тропарот на Светите апостоли Петар и Павле гласи: "Првопрестолни меѓу апостолите и учители на Вселената, молете Го Владетелот на сите, да ѝ даде мир на Вселената, а на нашите души - голема милост".

Собор на Светите дванаесет апостоли - Исус избрал 12 апостоли за да го проповедаат Евангелието: "Првиот Симон, кого го нарече Петар; па Јаков Заведеев и брат му Јован, на кои им даде име Воанергес, што значи: синови на громот; потоа Андреј, Филип, Вартоломеј, Матеј, Тома, Јаков Алфеев, Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариотски, кој и го предаде". (Марко 3, 14-19) Бидејќи останале 11 ученици, избран бил дванаесеттиот - Матиј.

Христовите апостоли го проповедаа Евангелието на правдата, ги запазиле Божјите заповеди, останале во љубовта Божја и Бог ги осветил со Својата вистина. Христос им го предал Божјото слово и светот ги замразил. Еве, како го завршиле земниот живот овие свети, храбри и најкорисни луѓе во христијанската и во светската историја: Андреј - распнат; Петар - распнат наопаку; Јаков Заведеев - исечен; Јаков Алфеев - распнат; Јован Богослов - чудно упокоен; Филип - распнат; Вартоломеј - распнат, одран а потоа исечен; апостол Матеј (евангелист) - изгорен; Тадеј - распнат; Симон Зилот - распнат; апостол Матиј - каменуван и мртов исечен со секира; Павле - исечен со меч. И последните моменти од нивниот живот Христовите ученици биле поткрепувани од зборовите на Својот Учител Господ Исус Христос: "И не плашете се од оние кои го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат; туку бојте се од Оној, Кој може и душата и телото да ги погуби во пеколот!" (Мат. 10, 28) Делата на светите апостоли се живи и траат заедно со Изворот на животот, со Бога. Христовите апостоли умреа маченички за да станат учесници на вечната Божја слава и вечно да живеат со Пресвета Троица.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд